

АКЦИСКИ ПЛАН

за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија

	АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА	НОСИТЕЛ
1.	Известување на училиштата за проектот	До 30-ти септември	МОН
2.	Објавување на повик	До 5-ти октомври	Училишта – учесници
3.	Изготвување на списоци на сите заинтересирани/пријавени ученици по соодветни образовни профили и информација (електронска форма) до соодветниот советник за бројот на пријавени ученици	До 20-ти октомври	Училишта – учесници
4.	Изготвување на распоред на активностите за избор на Лидер по образовни профили за трите фази и нивно објавување на интернет страната на ЦСОО	До 30-ти октомври	ЦСОО
5.	Избор на Лидер на ниво на паралелка	Прва недела на ноември	Училишта – учесници
6.	Определување на училишта – домаќини по струка и образовни профили за државниот избор	Прва недела на ноември	МОН по предлог на ЦСОО
7.	Изготвување на тестови за теоретскиот дел од државниот избор	До крајот на прва недела на ноември	Соодветен советник + професор од факултет
8.	Избор на Лидер на ниво на училиште	Втора недела на ноември	Училишта – учесници
9.	Изготвување и испраќање на ранг листа во електронска форма од училиштата – учесници до соодветниот советник во ЦСОО	Крај на втора недела на ноември (веднаш по реализацијата на училишните натпревари)	Училишта – учесници
10.	Испраќање на листа од училиштата учесници до училиштето – домаќин од најмалку двајца наставници од соодветна струка	До 15-ти ноември	Училишта – учесници
11.	Именување на организациска комисија	До 15-ти ноември	Директорот на училиштето – домаќин

12.	Доставување на 3 – 5 предлог работни задачи/вежби до училиштата – учесници и до соодветниот советник во ЦСОО	До 15-ти ноември	Училиште – домаќин
13.	Изготвување на список на можни натпреварувачи за државен избор и нивно објавување на интернет страната на ЦСОО	До трета недела на ноември	Соодветен советник од ЦСОО
14.	Потврдување на учество од училиштата – учесници до училиште – домаќин (во електронска форма)	Крај на трета недела на ноември	Училишта – учесници
15.	Формулирани практични задачи/вежби, подготвен клуч на тест и подготвени тестови	До крајот на третата недела на ноември	ЦСОО
16.	Назначување на прегледувачи/работни групи за прибирање на податоци	Една недела пред одржување на избор на државно ниво	Училиште – домаќин
17.	Избор на Лидер на државно ниво	ОД 05 ДО 09. ДЕКЕМВРИ	Училиште – домаќин
18.	Доставување на заеднички Извештај до МОН	10 дена по завршување на проектот	ЦСОО